



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 2 јуни 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XLV

Цена на овој број е 3.300 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 77.360 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

496.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗ НА ОПРЕМА, РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И ДРУГИ СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИ ИЛИ НА ВЛАДИ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ ВО 1989 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање на царина и други увозни давачки за увоз на опрема, репродукционен материјал и други стоки за потребите на одржувањето на IX конференција на шефовите на држави или на влади на неврзаните земји во 1989 година во Белград, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година.

П бр. 955
2 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗ НА ОПРЕМА, РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И ДРУГИ СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕТО НА IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИ ИЛИ НА ВЛАДИ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ ВО 1989 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Член 1

Увозот на опрема, репродукционен материјал и други стоки што се неопходни за создавање на услови за подготовка и одржување на IX конференција на шефовите на држави или на влади на неврзаните земји во 1989 година во Белград (во натамошниот текст: Конференцијата) се ослободува од плаќање на царина и други увозни давачки и е слободен.

Член 2

Ослободувањето од плаќање на царина и други увозни давачки се однесува на опремата, репродукциониот материјал и другите стоки за кои Стопанската комора на Југославија, во редовна процедура и според утврдените критериуми, ќе издаде потврда дека не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или не се произведуваат во доволни количества или не можат да се произведат во определениот квалитет односно рок, или е тоа типизирана опрема, а најмногу до износот на динарската противвредност од 65.000.000 САД долари, односно до износот од 661.975.700.000 динари, утврден според курсот на динарот на ден 27 април 1989 година, според кој курс се користат и правата од овој закон.

Член 3

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, по претходно прибавно мислење од Одборот за подготовка на град Белград за одржувањето на IX конференција на шефовите на држави или на влади на неврзаните земји во 1989 година во Белград (во натамошниот текст: Одборот), врз основа на потврдата на Стопанската комора на Југославија од член 2 на овој закон, ги утврдува организациите на здружен труд кои можат да увезуваат опрема, репродукционен материјал и други стоки од член 2 на овој закон, како и количеството и вредноста на тој увоз посебно за секоја организација на здружен труд.

Член 4

За потребите за одржувањето на Конференцијата ќе се одобри привремен увоз на опрема во закуп и привремен увоз на други стоки.

Привремениот увоз на опрема и на други стоки од став 1 на овој член царинарницата може да го одобри на определено време, под услов таа опрема и тие стоки да се увезат најдоцна до 15 септември 1989 година, а да се вратат до 31 декември 1989 година.

Член 5

На привремено увезена опрема и други стоки од член 4 на овој закон не се плаќаат царина и други увозни давачки.

Член 6

Се ослободуваат од плаќање на царина и други увозни давачки стоките што Одборот и организациите на здружен труд од член 3 на овој закон ќе ги примат од странство бесплатно како подарок или за рекламни цели.

Член 7

Одредбите на овој закон се применуваат на увозот на опрема, репродукционен материјал и други стоки што ќе се изврши до 15 септември 1989 година.

Одредбите на чл. 2 и 3 од овој закон се применуваат и на увозот на опрема, репродукционен материјал и други стоки што е извршен од 1 јануари 1989 година до денот на влегувањето на овој закон во сила, чија вредност влегува во вредноста утврдена во член 2 на овој закон.

Поврат на царината и на другите увозни давачки платени на увозот на опрема, репродукционен материјал и други стоки, што е извршен од 1 јануари 1989 година до денот на влегувањето на овој закон во сила, се остварува врз основа на поднесено барање до надлежната царинарница.

Член 8

Сојузната управа за царини води посебна евиденција за увозот на опрема, репродукционен материјал и други стоки што се ослободени од царина и од увозни давачки според одредбите на овој закон. Евиденцијата содржи: тарифен број односно тарифна ознака на Царинската тарифа, назив на стоките, датум на увозот, вредност на увезените стоки и назив на организацијата на здружен труд за која се увезуваат стоките.

Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

497.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДИНАРСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за обезбедување динарски средства за предвремена отплата на обврските по странски кредити на Народната банка на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година.

П бр. 956
2 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДИНАРСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Народната банка на Југославија може предвремено да ги отплати обврските по рефинансираните односно репрограмираните кредити што ги користела од свое име и за своја сметка, до износот од 37 милиони САД долари, со конверзија на долгот во динари по работите односно за намените:

1) изградбата на хотелот „Hyatt“ во Белград – конверзија на долгот до износ од 18,5 милиони САД долари;
2) изградбата на апартманска населба во Белград – конверзија на долгот до износ од 10 милиони САД долари;

3) изградбата и опремување на анексот на студиото на РТВ Белград во Белград – конверзија на долгот до износ од 8,5 милиони САД долари.

Народната банка на Југославија ќе ја изврши конверзијата на долгот до износите од став 1 на овој член со исплата на динарската противвредност, намалено за учеството во дисконтот кој не може да биде помал од 10% од номиналната вредност на долгот што е предмет на конверзијата врз основа на овој закон. Височината на учеството во дисконтот ја утврдува Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија различно, зависно од начинот на ангажирањето на Народната банка на Југославија, за одделните намени од став 1 на овој член.

Член 2

За предвремена отплата на обврските од член 1 на овој закон Народната банка на Југославија ќе ги користи средствата на примарната емисија до износот кој ѝ одговара на динарската противвредност на тие обврски, намалено за учеството во дисконтот од член 1 став 2 на овој закон.

Користењето на средствата на примарната емисија за намените од став 1 на овој член мора да биде во рамките на квантитативните задачи на монетарно-кредитната политика, утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година.

Член 3

Предвремената отплата на обврските од член 1 на овој закон Народната банка на Југославија ќе ја изврши вршејќи ги работите на конверзија на долгот во динари со кои ќе се финансираат проектите за создавање услови за одржување на IX конференција на шефовите на државите или владите на независните земји во 1989 година во Југославија.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

498.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА ДЕЛ ОД КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на дел од кредитите од примарната емисија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година.

П бр. 971
2 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА ДЕЛ ОД КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА****Член 1**

Со овој закон се уредува одлагањето на враќањето на дел од кредитите од примарната емисија што банките ги користеле кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, врз основа на кредитите дадени на организации на здружен труд (во натамошниот текст: корисници на кредити) за кредитирање на општествено организираното производство на пченка, шеќерна репка, маслодајни култури (сончоглед и соја) и тутун во текот на 1988 година.

Член 2

Банките од член 1 на овој закон ќе им го одложат враќањето на дел од кредитите од примарната емисија на корисниците на кредити што преку тие банки ги користеле кредитите за производство на производите од член 1 на овој закон во согласност со Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/88, 22/88, 35/88, 37/88, 41/88, 43/88, 55/88 и 60/88), а чии приноси се намалени во однос на планираниот обем на производството поради штетата предизвикана од долготрајната суша во 1988 година.

Банките од член 1 на овој закон ќе им го одложат враќањето на дел од кредитите од примарната емисија на корисниците на кредити до височината на настанатите штети, а најмногу до 37% за пченката, 26% за шеќерната репка, 24% за маслодајните култури и 27% за тутунот.

Член 3

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им го одложат враќањето на дел од кредитите од примарната емисија на банките од член 1 на овој закон под услов тие банки да им го одложиле враќањето на дел од кредитите на корисниците на кредити, во согласност со овој закон.

Член 4

Банките од член 1 на овој закон се должни, при поднесувањето на барање за одлагање на враќањето на дел од кредитите од примарната емисија од член 1 на овој закон, да ѝ ги поднесат на надлежната народна банка на републиката односно на надлежната народна банка на автономната покраина склучените договори со корисниците на кредити за одлагање на враќањето на дел од кредитите од примарната емисија користени во текот на 1988 година за производство на производите од член 1 на овој закон.

Член 5

Основица врз која се применуваат процентите од член 2 став 2 на овој закон е највисокиот износ на книговодствената состојба на кредитите од примарната емисија што преку банките ги користеле корисниците на кредити во 1988 година за производство на производите од член 1 на овој закон.

Член 6

Кредитите од член 2 на овој закон ќе се вратат во две еднакви рати кои втасуваат за враќање на 31 декември 1988 година и на 30 јуни 1990 година.

Член 7

Каматата на кредитите од член 2 на овој закон се пресметува по каматните стапки утврдени со прописот од член 22 на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во периодот на користењето на кредитите од член 1 на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

499.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за задолжување во странство за рефинансирање на кредитите и земање финансиски кредити во периодот од 1988 до 1996 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година.

П бр. 972
2 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за задолжување во странство за рефинансирање на кредитите и земање финансиски кредити во периодот од 1988 до 1996 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/88 и 8/89) во член 1 износот: „11.250 милиони САД долари” се заменува со износот: „11.100 милиони САД долари”.

Член 2

Во член 2 точка 1 во уводната реченица бројот: „950” се заменува со бројот: „800”.
Во точка 1) алинејата 2 се брише.

Член 3

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Член 7а

По исклучок од одредбите на член 1 од овој закон, Народната банка на Југославија ќе земе од свое име и за своја сметка во 1989 и 1990 година Втор заем за структурно приспособување од Меѓународната банка за обнова и развој во износ до 400 милиони САД долари, со рок на враќање од 15 години. Девизите од Вториот заем за структурно приспособување Народната банка на Југославија ги користи за продажба на единствениот девизен пазар.”.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

500.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за модернизација на системот за безбедност на воздушната пловидба во периодот од 1989 до 1993 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година.

П бр. 966
2 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА

Член 1

Средствата за финансирање на Програмата за модернизација на системот за безбедност на воздушната пловидба (во натамошниот текст: Програмата) во периодот од 1989 до 1993 година се утврдуваат во вкупен износ од 562.392.050.000 динари.

Член 2

Средствата за финансирање на Програмата се обезбедуваат во буџетот на федерацијата за одделни години, изразено во милиони динари, во следните износи:

1989.	1990.	1991.	1992.	1993.	ВКУПНО
120.633,29	126.586,96	101.917,50	105.471,80	107.782,50	562.392,05

Член 3

Средствата за финансирање на Програмата се обезбедуваат со издвојување на дел од наплатените надомести за користење на уредите и услугите на контролата на летањето во воздушниот сообраќај, во износ кој не може да биде помал од 20% ниту поголем од 45% од вкупниот износ на тие надомести уплатени во буџетот на федерацијата за одделни години.

Член 4

Средствата за финансирање на Програмата се пренесуваат на посебни сметки на Сојузната управа за контрола на летањето, Сојузниот хидрометеоролошки завод и Сојузниот воздухопловен инспекторат во процентите утврдени во Програмата од член 1 на овој закон.

Член 5

Средствата за финансирање на Програмата се утврдени врз база на цените на производите и услугите во 1988 година, а се валоризираат секоја година од средствата од член 3 на овој закон ако растежот на цените на производите и услугите во претходната година е поголем од 5%.

Одлука за валоризација на средствата за финансирање на Програмата донесува Собранието на СФРЈ, врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за растежот на цените на мало на производите и услугите во прометот, најдоцна до 30 април тековната година за претходната година.

Кон одлуката за валоризација од став 2 на овој член Сојузниот извршен совет поднесува до Собранието на СФРЈ извештај за потрошокот на средствата за претходната година.

Член 6

Средствата за финансирање на Програмата што нема да се потрошат до крајот на годината за која се обезбедени ќе се користат во наредната година за исти намени.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

501.

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и член 8 од Законот за средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛАТИЛЕ ВО 1988 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Основица за валоризација на средствата за 1988 година претставуваат средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1988 година до 15 јануари 1989 година и средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле за 1987 година по 15 јануари 1988 година, сведени на основицата за валоризација според Одлуката за утврдување на структурата на средствата што претставуваат основица за валоризација на средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/81), и тоа:

Средства без обврска за враќање

	Динари
1) СР Босна и Херцеговина	106.370.956
2) СР Македонија	44.689.767
3) СР Словенија	136.707.239
4) СР Србија	179.845.279
5) САП Војводина	81.232.962
6) САП Косово	18.698.323
7) СР Хрватска	192.181.516
8) СР Црна Гора	16.137.972

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валоризираат според следната структура:

1) износот од 677.717.216 динари односно 87,35% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1988 година ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цените на градењето, со примена на индекс од 9.125,6 за зголемувањето на цените на градењето во 1988 година во однос на 1979 година;

2) износот од 98.146.798 динари односно 12,65% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1988 година ќе се валоризира врз основа на зголемувањето на цените на инвестиционата опрема, со примена на индекс од 8.784,2 за зголемувањето на цените на инвестиционата опрема во 1988 година во однос на 1979 година.

3. Средствата на валоризацијата за 1988 година, утврдени со примена на индексот на цените, согласно со точка 2 од оваа одлука, изнесуваат 69.691.309.000 динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини, без обврска за враќање, и тоа:

	Динари
1) СР Босна и Херцеговина	9.554.678.000
2) СР Македонија	4.014.219.000
3) СР Словенија	12.279.609.000
4) СР Србија	16.154.446.000
5) САП Војводина	7.296.680.000
6) САП Косово	1.679.561.000
7) СР Хрватска	17.262.537.000
8) СР Црна Гора	1.449.579.000

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

АС бр. 694
2 јуни 1989 година
Белград

Собрание на СФРЈ

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

502.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1988 ГОДИНА

Се потврдува Одлуката за Завршната сметка на Народната банка Југославија за 1988 година, што ја донесе

Советот на гувернерите со своја одлука О бр. 29 од 23 март 1989 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 691
2 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

503.

Врз основа на член 37 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ВРШЕЊЕ ПОПИС И УСОГЛАСУВАЊЕ НА КНИГОВОДСТВЕНАТА СОСТОЈБА СО РЕАЛНАТА СОСТОЈБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и роковите за вршење попис и усогласување на книговодствената состојба со реалната состојба што се утврдува со пописот.

Член 2

Промените настанати меѓу денот на попишувањето и одредениот ден под кој пописот се врши, се внесуваат во пописните листи дополнително врз основа на книговодствените исправи за тие промени.

Член 3

Средствата на правното лице што не се затечени на денот на попишувањето (средства на пат, во странство, дадени на послуга, на заем, на чување, за поправка и слично), се попишуваат во посебни пописни листи ако до денот на завршувањето на пописот не се примени пописните листи од правното лице кај кого тие средства се наоѓаат.

Правното лице кај кого се наоѓаат туѓи средства од став 1 на овој член, должно е тие средства да ги попише и пописните листи веднаш по извршениот попис да му ги достави на правното лице на кое тие средства му припаѓаат.

Член 4

Правното лице формира потребен број постојани или повремени комисии за попис, го определува денот под кој се врши пописот, времето за попис и рокот за доставување на извештај за извршениот попис, согласно со општите акти, со тоа што рокот за доставувањето на овој извештај и пописните листи на книговодствената служба може да биде најдоцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставување на годишна пресметка до службата на општествено-то книговодство.

Член 5

Претседателот на комисијата и членовите на комисијата за попис, се определуваат со решение од редовите на работниците, односно членовите на правното лице.

Лицата материјално задолжени за средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители не можат да бидат определени во комисијата за попис на тие средства.

Член 6

Комисијата за попис ја утврдува состојбата со попис, составува пописни листи и извештај за извршениот попис.

Комисијата за попис може да користи вештаци за процена на квалитетот и вредноста на одделни форми на средствата, побарувањата и обврските.

Член 7

Лицата материјално задолжени за средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители се должни, најдоцна до денот определен за почнување на пописот да ги групираат, означат и средат средствата заради што полесно, побрзо и правилно попишување.

Член 8

Пописните листи се формираат одвоено според аналитичките сметки.

Во пописните листи се запишуваат номенклатурните броеви, називите, видовите, единиците на мерки и цените на средствата за попис.

Член 9

Работата на комисијата за попис опфаќа:

- 1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опишување на средствата и внесување на тие податоци, во натурална форма, во пописните листи;
- 2) потпишување на пописните листи;
- 3) запишување на натуралните промени настанати меѓу денот на попишувањето и определен ден под кој се врши пописот (член 2);
- 4) внесување на книговодствената натурална состојба на средствата во пописните листи;
- 5) утврдување на натуралните разлики меѓу состојбата на утврдениот попис и книговодствената состојба;
- 6) вредносно пресметување;
- 7) утврдување на причините за несложување меѓу состојбата по пописот и книговодствената состојба.

Член 10

Средствата што се во оригинални и неоштетени пакувања, се попишуваат врз основа на декларирани ознаки и исправи (фактура, спроводница, приемница и слично).

Количината на кабастиот материјал, полупроизводите, производите и стоките, може да се проценува врз основа на обемот и специфичната тежина или на друг погоден начин.

Средствата со намалена вредност поради оштетување, неисправност, застареност и слично се попишуваат во посебни пописни листи.

Член 11

Пописот на готови пари и други вредносници во касата, хартии од вредност и странски средства на плаќање, се врши со броење, според апоените и со запишување на утврдените износи во посебни пописни листи.

Паричните, девизните и други средства на сметките и депозитите кај службата на општественото книговодство и банките се попишуваат врз основа на изводот и извештајот за состојбата на тие средства.

Член 12

Пописот на побарувањата и обврските се врши според состојбата во книговодството, со тоа што комисијата е должна да ја провери и утврди реалноста на искажаните износи и причините за ненавремената наплата односно исплата.

Побарувањата и обврските за кои не постои уредна документација, во смисла на одредбите на став 1 од овој член, комисијата за попис ги искажува во посебни пописни листи.

Член 13

Податоците од книговодството односно од соодветните евиденции за количествата не сметат да ги се даваат

на комисијата за попис, пред запишувањето на реалната состојба во пописните листи и нивното потпишување.

Член 14

Извештајот од комисијата за попис содржи: предлози за книжење на кусоците, односно вишоците (разликата) и исправката на вредноста на средствата, побарувањата и обврските; забелешки и објасненија на работниците што ракуваат со материјалните и паричните вредности за утврденте разлики, како и други забелешки; објасненија на настанатите разлики што се последица од замената на поединечни и слични видови, односно димензии на истороден материјал, ситен инвентар, производство, производи и стоки; други предлози во врска со пописот.

Утврдените вишоци можат да се пребиваат со утврдените кусоци само кај очигледна замена на слични видови, односно димензии.

Член 15

Органот на управувањето на правното лице го разгледува извештајот за извршениот попис во присуство на комисијата за попис и раководителот на книговодството и одлучува:

- 1) за начинот на книжење и ликвидација на утврденте кусоци односно вишоци на материјалните и другите вредности;
- 2) за директниот отпис и за отписот со исправка на вредноста на материјалните вредности, побарувањата и обврските;
- 3) за расходувањето на дотраените и неупотребливи средства;
- 4) за калото и растурот односно ломот;
- 5) за други прашања во врска со пописот.

Член 16

Извештајот за извршениот попис заедно со одлуките, решенијата и заклучоците на органите на управувањето од член 15 на овој правилник, ги се доставува на книговодствената служба заради книжење на разликите и усогласување на книговодствената состојба со реалната состојба на пописот.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за пописот (инвентарирање) на средствата и на изворите на средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/81 и 73/85) и Правилникот за начинот и роковите на усогласувањето на побарувања и обврските („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/81).

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-5224/1
19 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Бранимир Зекан, с. р.

504.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДТИВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на кафеото и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 53/69, 27/71, 8/75, 58/77, 20/80, 41/80, 45/81 и 52/86), во член 15 во точка 2 бројот: „10” се заменува со бројот: „15”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/94
15 мај 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

505.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ РОТАЦИОНИ МАШИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електрични ротациони машини што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Електрични ротациони машини. Четчиња, колектори и лизгави колца. Дефиниции и номенклатури — — — — — | JUS N.G3.005 |
| 2) Електрични ротациони машини. Држачи на четчиња. Дефиниции и терминологија — — — — — | JUS N.G3.010 |
| 3) Електрични ротациони машини. Четчиња и држачи на четчиња. Мери — — — — — | JUS N.G3.020 |
| 4) Електрични ротациони машини. Колектори и лизгави колца. Мери — — — — — | JUS N.G3.050 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/91
27 април 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

506.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СООБРАКАЈНИТЕ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сообраќајните знаци на патиштата што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Сообраќајни знаци на патиштата. Сообраќајни знаци за водење на сообраќајот на автопати и на патишта со раскрсници во повеќе нивоа. Форма и мери — — — — — | JUS Z.S2.315 |
| 2) Сообраќајни знаци на патиштата. Потврдување на правецот. Форма и мери. Измени и дополненија — — — — — | JUS Z. S2.316/1 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на сообраќајните знаци на патиштата од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Сообраќајни знаци на патиштата. Сообраќајни знаци за водење на сообраќајот на автопати и на патишта со раскрсници во повеќе нивоа. Форма и мери — — — — —
JUS Z.S2.315
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за сообраќајните знаци на патиштата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/89
27 април 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

507.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за радиокомуникации кој го има следниот назив и ознака:

Радиокомуникации. Минимални вредности на карактеристиките на опремата за сателитски радиодифузен прием во фреквенцискиот опсег од 12 GHz — — JUS N.6.144

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радиокомуникациите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/90
27 април 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

508.

Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 и член 10 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА АВАНСИ, ИСПРАКАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ

1. Во Одлуката за начинот и роковите за одобрување на аванси, испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/88 и 9/89) во точка 3 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, во периодот од 1 јуни до 30 септември, им го одобрува авансот од точка 1 на оваа одлука на овластената банка и на Поштенската штедилница на нивно барање, до износот на извршениот откуп на странски средства на плаќање во последната декада зголемен за 50% од износот во таа декада.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „од став 1“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2“.

„Досегашниот став 3 станува став 4.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: „од став 3“ се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 4“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јуни 1989 година.

О. бр. 55
30 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

509.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), член 64а и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87, 21/88, 22/88, 39/88 и 8/89), во точка 1 бројот: „300.000“ се заменува со бројот: „1.000.000“ а бројот: „200.000“ се заменува со бројот: „500.000“.

2. Во точка 2 бројот: „50.000“ на обете места се заменува со бројот: „100.000“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 53
24 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

510.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 75/87 и 69/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ
И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ
ПОКРАИНИ ЗА МАЈ 1989 ГОДИНА

1-5 1989
Ø 1988

СФР Југославија	315,7
СР Босна и Херцеговина	319,4
СР Македонија	309,8
СР Словенија	321,3
СР Србија	312,4
САП Војводина	302,6
САП Косово	303,3
СР Хрватска	314,7
СР Црна Гора	309,5

Забелешка: Основните организации со седиште на територијата на СР Србија надвор од териториите на САП можат да применуваат индекс на животните трошоци 318,5, а кој е пресметан врз база на податоците од оваа територија.

Бр. 001-2285/1
31 мај 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

511

Врз основа на член 84 точ. 5 до 7 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ

НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО МАЈ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ КАЈ БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на мало во мај во однос на април 1989 година е 0,234.

2. Коефициентот на растежот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на мај е 1,594.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на мало од почетокот на годината до крајот на мај е 0,210.

Бр. 001-2286/1
31 мај 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Јован Вејновиќ, досегашен советник за политички работи во Амбасадата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Каиро.

С. п. п. бр. 699
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува м-р Вера Бочкај – Зориќ, досегашен советник во сб-

ласта на општествените дејности и социјалната политика во Претседателството на СР Хрватска.

С. п. п. бр. 700
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

Андрија Јовичиќ се разрешува од должноста помошник на директорот на Сојузниот завод за цени, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 701
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 238 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА УПРАВАТА

За заменик на директорот на Сојузниот завод за унапредување на управата се назначува д-р Богољуб Милосавлевиќ, досегашен помошник на директорот на Републичкиот завод за јавна управа на СР Србија.

С. п. п. бр. 702
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За сојузен советник во Сојузниот извршен совет за работи од областа на сообраќајот и врските се назначува

Андреј Грахор, порано заменик на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

С. п. п. бр. 703
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Андрија Јовичиќ, досегашен помошник на директорот на Сојузниот завод за цени.

С. п. п. бр. 704
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За помошник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува м-р Душанка Стричевиќ, досегашен советник за пазар и цени во Заводот за општествено планирање на СР Словенија.

С. п. п. бр. 705
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Миладин Миленковиќ, досегашен советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 707
11 мај 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

496. Закон за ослободување од плаќање на царина и други увозни давачки на увоз на опрема, репродукционен материјал и други стоки за потребите на одржувањето на IX конференција на шефовите на држави или на влади на неврзаните земји во 1989 година во Белград — — — — — 821
497. Закон за обезбедување динарски средства за предвремена отплата на обврските по странски кредити на Народната банка на Југославија — — — — — 822
498. Закон за одлагање на враќањето на дел од кредитите од примарната емисија — — — — — 822
499. Закон за измени и дополненија на Законот за задолжување во странство за рефинансирање на кредитите и земање финансиски кредити во периодот од 1988 до 1996 година — — — — — 823
500. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за модернизација на системот за безбедност на воздушната пловидба во периодот од 1989 до 1993 година — — — — — 824
501. Одлука за валоризација на средствата што републиките и автономните покраини ги уплатиле во 1988 година за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — — 824
502. Одлука за потврдување на Одлуката за Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1988 година — — — — — 825
503. Правилник за начинот и роковите на вршење попис и усогласување на книговодствената состојба со реалната состојба — — — — — 825
504. Правилник за измена на Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите — — — — — 826

Страна

Страна

505. Правилник за југословенските стандарди за електрични ротациони машини — — — — —	827	509. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — —	828
506. Правилник за југословенските стандарди за сообраќајните знаци на патиштата — — — — —	827	510. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за мај 1989 година — —	828
507. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — — — —	827	511. Коефициенти на растежот на цените на мало во мај 1989 година за ревалоризација на побарувањата и обврските кај банките и другите финансиски организации — — — — —	829
508. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот и роковите за одобрување на аванси, испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензински бонови — — — — —	828	Назначувања и разрешувања — — — — —	829

